

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ

Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија
број 4.1.19.115 од 20.12.2019 година.

Просечно исплатена месечна нето-плата во денари во РМ изнесува:

- 25.726,00 денари- месец октомври 2019 година
- 24.276,00 денари- за месец јануари - декември 2018 година
- 25.429,00 денари- за месец август - октомври 2019 година
(просечно исплатена нето-плата во претходните три месеца)

Напомена: Просечната месечна исплатена нето плата и просечната исплатена нето плата во претходните три месеца се користат при пресметка на пооделни надоместоци и тоа:

- пресметување на трошоците за исхрана за време на работа, доколку работодавачот исхраната ја организира на свој трошок;
- дневници за службени патувања во земјата,
- отпремнина при заминување во пензија,
- за одвоен живот
- регрес за годишен одмор, доколку е утврден со соодветен акт - Одлука

Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија број
4.1.19.114 од 20.12.2019 година

Просечно исплатената месечна бруто-плата во денари во РМ изнесува:

- 38.227,00 денари- месец октомври 2019 година,
- 35.625,00 денари- за месец јануари - декември 2018 година,
- 37.782,00 денари- за месец август - октомври 2019 година
(просечно исплатена бруто-плата во претходните три месеца)

Најниска основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува:

$$36.017,00 \times 50\% = 18.008,00 \text{ денари}^1$$

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примањата од работен однос од еден обврзник изнесува:

$$36.017,00 \times 16 = 576.272,00 \text{ денари}^2$$

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примања на извршен член на одбор на директори во трговско друштво, управител на трговско друштво изнесува:

$$36.017,00 \times 16 = 576.272,00 \text{ денари}^3$$

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примања за самовработено лице изнесува:

$$36.017,00 \times 12 = 432.204,00 \text{ денари}^4$$

¹ Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 64/09)

² Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

³ Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

Вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2019 година изнесува:

77,24 денари⁵ за период од 01.01 до 31.08.2019 година
81,10 денари за период од 01.09 до 31.12.2019 година

Вредноста на бодот за платите на припадниците на судската полиција за 2019 година изнесува:

77,24 денари⁶ за период од 01.01 до 31.08.2019 година
81,10 денари за период од 01.09 до 31.12.2019 година

Вредноста на бодот за платите на судските службеници за 2019 година изнесува:

77,24 денари⁷ за период од 01.01 до 31.08.2019 година
81,10 денари за период од 01.09 до 31.12.2019 година

Вредноста на бодот за платите на јавнообвинителските службеници за 2019 година изнесува:

77,24 денари⁸ за период од 01.01 до 31.08.2019 година
81,10 денари за период од 01.09 до 31.12.2019 година

Вредноста на бодот за платите на затворската полиција за 2019 година изнесува:

77,24 денари⁹ за период од 01.01 до 31.08.2019 година
81,10 денари за период од 01.09 до 31.12.2019 година

Вредноста на бодот за платите за овластените службени лица од областа на безбедноста, воздухопловниот персонал и за помошно техничките лица вработени во Дирекцијата за заштита и спасување за 2019 година изнесува:

10,519 денари¹⁰ за период од 01.01 до 31.08.2019 година
11,045 денари за период од 01.09.2019 година

⁴ Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

⁵ Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година („Службен весник на РМ“ бр. 4/19)

⁶ Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2019 година („Службен весник на РМ“ бр. 5/19)

⁷ Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2019 година („Службен весник на РМ“ бр.5/19)

⁸ Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2019 година („Службен весник на РМ“ бр. 5/19)

⁹ Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2019 година („Службен весник на РМ“ бр. 4/19)

¹⁰ Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите за овластените службеници од областа на безбедноста, воздухопловниот персонал и за помошно-техничките лица вработени во Дирекцијата за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 23/19)

Вредноста на бодот за платите на јавните службеници во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Македонија за 2019 година изнесува:

77,24 денари¹¹ за период од 01.01 до 31.08.2019 година
81,10 денари за период од 01.09 до 31.12.2019 година

Вредност на коефициентот за платите на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, изнесува:

25.726,00 денари¹²
25.726,00 x 104% = 26.755,00 денари¹³

(до денот на издавањето на билтенот не се дадени дополнителни информации за начинот на нивелирање на ефектите од покачување на поодделните придонеси)

Максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2019 година изнесува:

77,24 денари¹⁴ за период од 01.06 до 31.08.2019 година
81,10 денари за период од 01.09 до 31.12.2019 година

Вредноста на бодот за пресметување на платите на директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2019 година изнесува:

77,24 денари¹⁵ за период од 01.06 до 31.08.2019 година
81,10 денари за период од 01.09 до 31.12.2019 година

Најниска плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во основните училишта започнувајќи со исплатата на платата за месец септември 2019 година изнесува:

13.417,00 денари

Најниска плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во средните училишта започнувајќи со исплатата на платата за месец септември 2019 година изнесува:

13.843,00 денари

¹¹ Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на РМ“ бр. 23/19)

¹² член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 97/10)

¹³ член 1 од Законот за изменување на Законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 139/14)

¹⁴ Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2019 година („Службен весник на РСМ“ бр. 126/19)

¹⁵ Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2019 година („Службен весник на РСМ“ бр. 126/19)

Најниска плата за најнизок степен на сложеност за вработените во установите од областа на културата започнувајќи со исплатата на платата за месец септември 2019 година изнесува:

13.192,00 денари

Најниска плата за најнизок степен на сложеност за вработените во здравствената дејност изнесува:

13.286,00 денари¹⁶

Лично ослободување при годишно пресметување на данокот на доход за 2019 година изнесува:

96.000,00 денари¹⁷

Лично ослободување при месечно пресметување на данокот на доход за 2019 година изнесува:

$96.000,00 : 12 = 8.000,00$ денари

Стапки за придонеси од бруто плата за 2019 година:

Имајќи ги во предвид одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 247/2018) во 2019 година се применуваат подолу наведените стапки по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од бруто плата и тоа:

Бруто плата за 2019 година	
Вид на придонес	Стапка на придонес
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување	18,4%
Задолжително здравствено осигурување	7,4%
Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување	0,5%
Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност	1,2%
Вкупно	27,5%

Насоките за начинот на постапување и пресметување на обврските на практикантот и на работодавачот кај кој се реализира практиканска работа по основ на Законот за практиканство можете да ги преземете од следниот линк на УЈП <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/716>

¹⁶ Во („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 196/19), објавен е Анекс за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, со примена со исплатата на платата за месец септември 2019 година, со кој поодделните коефициенти за работните места за пресметка на платата се менуваат;

¹⁷ Член 10 од Закон за данокот на личен доход („Службен весник на РМ“ бр. 241/18);

Начинот на поднесување на барање на субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата можете да го превземете од следниот линк на УЈП <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/726>

НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ

Висина на стапките на придонесите од задолжително социјално осигурување – кои ќе се применуваат со исплатата на платата за месец јануари 2020 година:

Бруто плата за 2020 година	
Вид на придонес	Стапка на придонес
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување	18,8%
Задолжително здравствено осигурување	7,5%
Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување	0,5%
Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност	1,2%
Вкупно	28%

Даночното намалување при годишно пресметување на данокот на доход за 2020 година изнесува:

98.736,00 денари¹⁸

Даночното намалување при месечно пресметување на данокот на доход за 2020 година изнесува:

98.736,00 : 12 = 8.228,00 денари

Во контекст на навремено информирање и известување на нашите корисници Ве известуваме дека од страна на Управата за јавни приходи објавени се повеќе информации кои можете да ги преземете од следните линкови:

- <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/734>
- <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/732>
- <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/731>

Вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2020 година изнесува:

81,6 денари¹⁹ за период од 01.01 до 31.12.2020 година

¹⁸ Член 10 од Закон за данокот на личен доход („Службен весник на РМ“ бр. 241/18);

¹⁹ Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2020 година („Службен весник на РМ“ бр. 276/19)